



ПОЕДИНЕЧНО БАРАЊЕ

за издавање на MasterCard меѓународна деловна кредитна картичка

Општи податоци за Правното лице:

Целосен назив на Правното лице _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(Назив на Правното лице на латиница, но да не содржи повеќе од 25 знаци вклучувајќи ги и празните места)

ИЗЈАВА

Подложно на Ваше одобрување и на условите за работа со MasterCard®, барам да издадете MasterCard® меѓународна деловна кредитна картичка.

- Дневен лимит по Корисник на картичка - меѓународна деловна картичка
 - готовина 850,00 ЕУР (во странство)
 - во трговија 2.700,00 ЕУР (во странство)
 - готовина 50.000,00 МКД (во Р.Македонија)
 - во трговија – 160.000,00 МКД (во Р.Македонија)

Доколку сакате поинаков дневен лимит од горенаведениот за трговија или за готовина, Ве молиме наведете го истиот. За секоја следна промена на лимитот потребно е да се достави писмено барање до Службата за банкарски картички.

Барателот гарантира за точноста на наведените податоци, ги прифаќа правилата за работа со MasterCard® меѓународна деловна кредитна картичка и ја превзема одговорноста за покривање на обврските настанати од употребата на картичките. Во случај на спор, надлежен е Судот во Скопје.

Име и презиме на овластено лице

Потпис

м.п.

Скопје, _____



Податоци за Корисникот на картичката

Име и презиме _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(Име и презиме на Корисникот на латиница, но да не содржи повеќе од 20 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Функција _____

Адреса на живеење _____

ЕМБГ _____

Број на л.к., датум и место на издавање _____

Број на пасош , датум и место на издавање _____

Телефон (дом.) _____ Телефон (раб.) _____

Мобилен телефон _____ e-mail _____

Број на приватна MasterCard® картичка издадена од Комерцијална Банка АД Скопје (доколку има) _____

ИЗЈАВА

Со пополнување на Барањето потврдувам дека:

- наведени податоци се точни и при промена на податоците благовремено ќе ја информирам Банката,
- сум информиран дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правилата на Банката за заштита на личните податоци,
- сум согласен моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за сите производи и услуги на Банката и на трети лица врз основа на склучен договор со Банката,
- сум информиран за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста за користење на моите лични податоци од страна на Банката или третите лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката,
- информиран сум за условите на кредитната картичка кои ги прифаќам,
- ќе ги платам трошоците направени со употребата на картичката, доколку тоа не го стори правното лице во одредениот рок.

Потпис на Корисник

Скопје, _____

За Банката:

Забелешка